

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕ

СЕ ЌЕ БИДЕ ВО РЕД.



triglav

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД



ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛИЕ

Инвестирањето во модернизирање на условите за работа, како и достигнувањето на подобар квалитет и подобар пласман на пазарот се од огромна важност за развојот на земјоделието, како една од најважните економски гранки во нашата држава.

Со цел да се создадат што поповолни услови за работење, заштита и сигурна иднина, Триглав нуди осигурување во земјоделието кое Ве штити Вас како земјоделци и Ви овозможува погодности кон кои и самата држава придонесува со субвенционирање на дел од вредноста на полисите.

Не дозволувајте Вашиот бизнис да зависи од надворешните услови и непогоди. Со Триглав Осигурување Вашите инвестиции се заштитени и егзистенцијата осигурана.

ПОКРИВАТЕ САМО 40% ОД ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Триглав Осигурување Ви нуди осигурителна полиса за која самата држава покрива 60% од висината на премијата, додека само 40% се Вашата обврска и можат да се покријат на две рати.

УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДРЖАВНАТА СУБВЕНЦИЈА ОД 60%

- Доставете потврда од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од општината на местото на престој, во експозитури на Триглав Осигурување,
- Обезбедете полиса за осигурување.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И ПЛОВОДИ

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неопходна и необрана состојба и тоа:

- Лозови насади
- Овошни насади
- Житни култури
- Градинарски култури





ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОСНОВНИ РИЗИЦИ:

- Град
- Пожар
- Гром

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИ РИЗИЦИ:

- Пролетен мраз
- Поплава
- Луња

Пример за премија, доколку сте сопственик на осигурителната полиса за заштита од основни ризици:

КУЛТУРА	ХЕКТАРИ	ПРИНОС КГ. ПО ХЕКТАР	СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ДЕНАРИ	ПРЕМИЈА ВО ДЕНАРИ
ЛОЗЈЕ	1	10.000	150.000 ден.	12.750 ден.
ПЧЕНИЦА	1	3.000	45.000 ден.	1.070 ден.
ПРАСКИ	1	20.000	600.00 ден.	33.000 ден.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ

Триглав Осигурување АД од 2007 година е членка на Групацијата Триглав, една од водечките осигурително-финансиски групации во Југоисточна Европа. Присутна на осум пазари во регионот, групацијата Триглав е препознатлива кај своите клиенти по своето знаење, искуство и доверба.

Групацијата Триглав се залага за градење сигурна иднина, а нејзините вредности, како професионалност, сигурност, корпоративна социјална одговорност служат само како потврда на внимателно одбраните принципи на рабо-

тење. Безбедноста и сигурноста на нашите комитенти е нашиот извор за мотивација и инспирација, кои низ годините придонесоа за пораст и стабилност на Триглав Осигурување. Имајќи го клиентот во нашиот фокус и работејќи во прилог на нашата мисија за градење побезбедна иднина, постојано ја развиваме нашата експертиза во креирањето производи, која директно комуницира со потребите на клиентите и успева да им помогне во осознавање и разбирање на можните ризици, сè со цел да им помогнеме на клиентите да инвестираат во сопствената иднина и претставува најдоброто решение кое се нуди на пазарот.